

Дека работата тргнала во вистинска насока говорат последните средби на адвокатите со можните сведоци од Македонија, кои во Хаг би сведочеле во полза на Бошкоски, а чиј број особено се зголемил во последно време. Причина за тоа, како што дознаваме, е промената на власта кај која голем дел од сведоците забележале доверба која, пак, им дала за право да веруваат дека нивниот исказ нема да биде злоупотребен ниту, пак, дека поради тоа ќе имаат можни негативни последици. На овој список, се дополнети и имиња на сведоци, кои пред да се смени власта се наоѓале на оној другиот список, односно на списокот на Хашкото обвинителство, но во последен момент се одлучиле да ги променат своите изјави.

Министерството за правда сериозно работи на подготовката на преземањето на четирите хашки случаи, за кои Трибуналот искажа подготвеност истите да бидат процесуирани во Република Македонија. Се работи за оние четири случаи, во кои директно се обвинуваат видни раководители на поранешната терористичка ОНА, а денешна политичка партија - ДУИ. Отпорот за нивно враќање во јавноста од страна на дел од ДУИ ни е познат, но останува да веруваме во нашето судство, кое треба да се покаже на висината на својата задача, без при тоа да поткликнува на дневно политичките настани.



ГРУЕВСКИ ИНТЕНЗИВНО ПРЕГОВАРА СО ДЕЛ ПОНТЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДВАЈЦАТА МАКЕДОНСКИ ПРИТВОРЕНИЦИ

ЈОХАН ТАРЧУ НОВА ГОДИНА

Премиерот на Република Хрватска, Иво Санадер, на својот македонски колега Никола Груевски, јавно му го соопшти она што долго време неофицијално, како порака, го испраќаше хрватската министерка за правда. Односно дека неговата "липа" нема да даде гаранција за македонскиот притвореник во Хаг, Љубе Бошкоски, иако тој, меѓу другото, е и хрватски државјанин. Ваквата одлука Санадер ја оправдуваше со фактот дека нашиот "брат Љубе" најнапред бил македонски, а дури потоа хрватски државјанин, и токму затоа единствено Република Македонија требало да испрати гаранции за него до Хашкиот трибунал.

Ставот на хрватското Министерство за правда, па ако сакате и државната политика, да не се даваат гаранции за лица кои не се Хрвати по етничко потекло, или се носители и на други државјанства, е познат од поодамна. Очигледно, единствено не ѝ беше јасно на

Владата на Република Македонија, која сметаше дека со официјалната посета на Хрватска може да го промени овој став, и да добие гаранции за Бошкоски. Но, Санадер остана на своето тврдење дека неговата држава нема да дава гаранции, со што практично пропадна и третиот обид да се издејствува можност македонскиот притвореник да може да се брани од слобода. Пред сè, поради фактот дека двете веќе испратени гаранции од Република Македонија беа глатко одбиени од страна на Хашкиот трибунал, со образложение дека доколку Љубе Бошкоски се најде на слобода, би можел да влијае на сведоците, кои наводно се наоѓале на списокот против него. Иако ваквото образложение од страна на стручниот адвокатски тим на Бошкоски беше оценето како апсолутно неиздржано, сепак се обиде да поработи на трета варијанта, која во моментот се чинеше и како единствено можна.

Имено, токму поради ваквите образ-



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

ложенија адвокатскиот тим на Љубе Бошкоски побара гаранција за него да добие и од Република Хрватска, со тоа што доколку Хашкиот суд одлучеше да го пушти поранешниот министер за внатрешни работи да се брани од слобода, требаше да престојува во Хрватска, а при тоа да не доаѓа во Република Македонија. На тој начин постоеше можност да се искоренат сомневањата на хашките обвинители дека тој би можел на било каков начин да влијае на сведоците. Но, пропадна и тој обид. Последната надеж, барем засега, ја згасна одлуката на Владата на Република Хрватска, која одби да даде гаранции за Љубе Бошкоски, со што и натаму го продолжи неговиот престој во затворот Шевенинген.

Сè уште не е познато до кога македонскиот притвореник ќе остане во сидините на Шевенинген, од причина што судењето сè уште не е ниту закажано, официјално поради немање слободна судница во Хаг, а неофицијално поради неподготвеноста на хашките обвинители да истрчаат во рингот. Според наши извори, хашките обвинители сè уште ги собираат доказите против Бошкоски, и најверојатно процесот против него ќе почне тогаш кога тие за тоа ќе бидат сосема подготвени.

"ПОПУШТИЈА" ЦВРСТИТЕ ДОКАЗИ!

Хашките обвинители веќе две години интензивно работат на собирање докази против Љубе Бошкоски. Според веќе воспоставената практика на работата на Хашкиот трибунал, тие најнапред го притвораат лицето кое веќе го пикирале за можна осуда, а дури потоа почнуваат да бараат докази против него. Токму затоа е и толку долг периодот од притворањето до почнувањето на судењето. Ништо поразличен не е ниту случајот и со нашиот Љубе, за кој сè уште се собираат материјали, а доказ за тоа е многу честото присуство на хашките истражители во Република Македонија, кои досега остварија безброј средби со можните сведоци против Бошкоски.

Но, ќе речеме тоа е работа на Хашкиот суд, што не значи дека адвокатскиот тим на брат Љубе седи со скрстени раце. Напротив, како што дознаваме, во последниов период тој е максимално ангажиран, особено по веќе воспоставената врска со новиот состав на Владата на Република Македонија, која максимално се труди да им помогне на

македонските притвореници, Љубе Бошкоски и Јохан Тачуловски. Најнапред префрлајќи на сметка потребна сума пари за нивната одбрана, а потоа и ангажирајќи се за и околку потребите на нивните семејства.

Дека работата тргнала во вистинската насока говорат и последните средби на адвокатите со можните сведоци од Македонија, кои во Хаг би сведочеле во полза на Бошкоски, а чиј број особено се зголемил во последно време. Причина за тоа, како што дознаваме, е промената на власта во Република Македонија, кај која голем дел од сведоците забележале доверба која, пак, им дала за право да веруваат дека нивниот исказ нема да биде злоупотребен ниту, пак, дека поради тоа ќе имаат можни негативни последици. На овој список, како куриозитет, како што дознаваме, се дополнети и имињата на сведоците, кои пред да се смени власта се наоѓале на оној другиот список, односно на списокот на Хашкото обвинителство, но во последен момент се одлучиле да ги променат своите изјави, се разбира, овој пат во корист на Љубе Бошкоски. Ваквата промена на ситуацијата оди во корист на Љубе Бошкоски, но сериозно ги ослабува шансите за Хашкото обвинителство да може да издејствува голема казна за нашиот притвореник што, се разбира, е нивна примарна работа, исто како и на одбраната, да може да го одбрани од нападите.


Сепак, се чека денот Д.

Денот кога и официјално треба да почне судењето против Љубе Бошкоски. Неофицијалните информации велат дека најрано тоа би можело да се очекува во 2008 година, што значи дека македонскиот притвореник добива уште една цела година престој во Шевенинген. Дотогаш адвокатскиот тим на Бошкоски, кој го предводи босанската адвокатка Едина Решидовиќ, помогната од новиот адвокат од Швајцарија, ќе работат на соборување на доказите на хашките обвинители.

ХАШКИТЕ СЛУЧАИ НА "ПРЕГЛЕД" ВО МАКЕДОНИЈА!

Од неодамна, адвокатката со искуство во хашката практика, Едина Решидовиќ, доби и свој помошник во случајот кој Трибуналот го води против поранешниот министер за внатрешни работи. Станува збор за швајцарски адвокат, кој специјализирал командна одговорност, односно токму она за што се товари Бошкоски во случајот "Љуботен". Велат дека неговото искуство треба да биде од значителна помош во судската постапка, се разбира, откако ќе почне

ЛОВСКИ ЗА ВО СКОПЈЕ!?



**ЕКСХУМАЦИЈАТА НА ТЕЛАТА ВО ЉУБОТЕН ПОКАЖА ДЕКА
НЕМА ВИНА КАЈ МАКЕДОНСКИТЕ ПОЛИЦАЈЦИ**

Политика

судењето. Дотогаш Бошкоски останува во Шевенинген, бидејќи Хашкиот трибунал веќе два пати ги одби неговите барања да се брани од слобода. Сè уште не е дефинирано кога ќе биде поднесено наредното барање, особено сега по одбивањето на гаранциите од страна на Република Хрватска, иако како варијанта стои случајот "Раштански лозја", за кој во Република Македонија "брат Љубе" доби ослободителна пресуда, но истото треба да го направи и Република Хрватска, каде сè уште се води овој случај.

За разлика од Бошкоски, неговиот пријател од Шевенинген, Јохан Тарчуловски, може да се надева на пооптимистичка варијанта. Имено, како што дознаваме, барањето за бранење од слобода кое сè уште е во процедура, наскоро би можело да го добие својот позитивен епилог. Односно, нешто пред Нова година може Јохан Тарчуловски да се најде во Скопје!?

Оваа варијанта, која деновиве лебди во воздух во Македонија, се чини сè позгледна поради неколку факти. Првенствено поради тоа што Јохан Тарчуловски е второобвинет, но и затоа што едноставно ги нема сведоците кои требало да сведочат против него, па така не би можел да влијае против евентуалните сведоци. На сè ова се дополнуваат и доказите од ексхумацијата на



ВРВОТ НА ДУИ ПРЕД СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ. СЕ ВРАЌААТ ЧЕТИРИТЕ ХАШКИ ПРЕДМЕТИ ВО МАКЕДОНИЈА

телата во селото Љуботен, каде што се случи настанот, а кои говорат за тоа дека не постојат докази кои директно би можеле да го обвинат Тарчуловски.

Сепак, останува да почекаме и да видиме дали тоа ќе се случи. Во меѓувреме, Министерството за правда сериозно работи на подготовката на преземање на четирите хашки случаи, за кои Трибуналот искажа подготвеност истите да бидат процесуирани во Република Македонија. За потсетување, се работи за оние четири случаи во кои директно се обвинуваат видни раководители на по-

ранешната терористичка ОНА, а денешна политичка партија - ДУИ. Отпорот за нивно враќање во јавноста од страна на дел од ДУИ ни е познат, но останува да веруваме во нашето судство, кое треба да се покаже на висината на својата задача, а при тоа да не потклекнува на дневно политичките настани. Времето кога тие треба да пристигнат во Македонија е до крајот на наредната година. Доволно време да се опремаат судници, но и да се подготват македонските судии за процесуирање на вакви предмети.

Hotel IMPERIAL



Добре дојдовме



Welcome

